

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и член 190 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12.09.2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К

за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр. 27/2010, 99/2014, 147/2014 и 131/2016)

член 4

став (1)

- точка 14, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,
- точка 16, зборовите „ЕМБГ,, и „број на пасош за странски лица,, се бришат

став (3) се менува и гласи:

(3) Документите од став 1 точки 2, 3, 9, 11, 12, 13 и 14 од овој член, Комисијата ги прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8) кои гласат

„(6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата основачи на правното лице, кое се јавува како основач на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,

Член 2

Во член 5

став (1)

- точка 2, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

- точка 3 зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

став (4) се менува и гласи:

(4) Документите од став 1 точки 2, 3, 13 и 14 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и (9) кои гласат

„(7) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата кои се јавуваат како основачи на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(8) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата од став (7) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,

Член 3

Во член 6

став (1)

- точка 1, „се брише,,
- точките, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
- точка 6 која стана точка 5, зборовите во заградата, се бришат.
- точка 7 која стана точка 6, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,
- точка 8 која стана точка 7, зборовите „надлежниот суд,, се заменуваат со зборовите „надлежен орган,,,

став (4) се менува и гласи:

(4) Документите од став 1 точки 6 и 7 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и (9) кои гласат

„(7) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на предложените членови на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори.

(8) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата од став (7) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.,,

Член 4

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

Лицата од член 4, член 5 и член 6 задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.,,

Член 5

Во Прилог 1: Образец ДУФ-Б-ДР, во точка 9, зборовите „ЕМБГ,, „се бришат,,,

Член 6

Во Прилог 2: Образец ДУФ-БП 1, во точка 1, подточка 1.3, 1.6 и 1.7 „се бришат,,,

Член 7

Во Прилог 3: Образец ДУФ-БП 2, во точка 1, подточка 1.3, 1.6 и 1.7 „се бришат,,,

Член 8

Во Прилог 5: Образец ДУФ-И-ОФЛ, зборовите „ЕМБГ и л.к. бр./бр. на пасош и издаден/а од,, „се бришат,,,

Член 9

Во Прилог 6: Образец ДУФ-И-УО/ОД, зборовите „ЕМБГ и л.к. бр./бр. на пасош и издаден/а од,, „се бришат,,,

Член 10

По Прилог 6 се додава нов Образец, Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кој задолжително ги содржи следните елементи „ден на вршење на увидот, лица кои го вршат увидот, име и презиме на лицето во чиј документ за лична идентификација се врши увид, државјанство (за лица странски државјани), датум на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престојувалиште), број на лична карта/патна исправа, ден на издавање, орган кој ја издал и рок на важност,,,

Член 11

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови.

Член 12

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-817/2

Скопје, 12.09.2019 година

**Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател
Mr.Sc. Nora Aliti**

Образец, Прилог 7

Потврда за извршен увид

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица _____ и _____, вработени во Комисијата беше извршен увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;

Државјанство (за лица странски државјани) _____;

Датум на раѓање _____;

Место на раѓање _____;

ЕМБГ _____;

Адреса на живеење/престојувалиште _____;

Број на лична карта/патна исправа _____;

Издадена на ден _____ од _____;

Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата
лицето

Документот е донесен од

